



РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ НА ОГЛАСОТ

Лични податоци

Име и презиме	Крсте Шajноски
Адреса	Ул. "Анѓел Димовски" бр.6 2/9 Скопје
Телефон	071 360-057
Факс	
Е-пошта	krste.shajnoski@fbe.edu.mk
Националност	Македонец
Датум на раѓање	03.08.1973
Пол	Машки

РАБОТНО ИСКУСТВО

Институтот за бизнис економија-Скопје (2016- денес)

- Вонреден професор на последипломски студии

Фактор портал ДОО – Скопје (2014 - денес)

- Сопственик и Управител

Илирика фонд менаџмент АД Скопје (2010 - денес)

- Консултант

Кроација осигурување АД- Друштво за осигурување на живот, Скопје (2011-2017)

- Консултант

Економскиот факултет- Штип, Универзитет " Гоце Делчев" – Штип (2009-2014)

- Доцент

Високата школа за новинарство, (2010-2015)

- Предавач

Институтот за медиуми (МИМ) , (2012 -2016)

- Професор на последипломски студии

PR агенција "Република" – Скопје (2010-2011)

- Надворешен консултант

Еуроброкер АД Скопје (2008-2009)

- Извршен директор

PR – агенција „Навигатор“ (2005-2008)

- Консултант

„Инвеститор“, консултантска фирма за инвестирање, Скопје (2006-2007)

- Сопственик и инвестициски советник

ТВ „Телма“ Скопје (1997-2006)

- Новинар во економска редакција

Американска радио мрежа „Радио слободна Европа“ (2000- 2005)

- Соработник во економска редакција

Образование и обука

Доктор на економски науки

“ Потреби и можности за унапредување на пазарот на долгорочни хартии од вредност во финансирањето на развојот на Република Македонија“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Економски институт Скопје (2009)

Магистер на економски науки од областа на Финансиски менаџмент

“ Влијанието на профитабилноста на банките врз берзанските движења – скок на цените на акциите во 2005 година“, “Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Економски институт Скопје (2006)

Дипломиран економист во областа Финансии и банкарство

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Економски факултет Скопје (1992-1997)

Главни предмети/професионални вештини опфатени со обуката

- Монетарна економија
- Девизен систем и девизно работење
- Финансиски пазари и институции
- Портфолио менаџмент
- Корпоративни финансии
- Основи на финансии
- Меѓународни финансии
- Управување со ризици и осигурување
- Меѓународен бизнис

Стектата квалификација (вид на диплома)

•Област на која е изработен докторатот

Доктор на економски науки

Финансисии

Лични вештини и способности

Здобиеени во текот на животот и кариерата, но кои не се покриени со формални сертификати и дипломи.

МАЈЧИН ЈАЗИК

ДРУГИ ЈАЗИЦИ

- Читање
- Пишување
- Говорење

Социјални вештини и способности

Живеење и работење со други луѓе во мултикултурни средини, во ситуации каде што комуникацијата е важна и ситуации каде што тимската работа е неопходна (на пример култура и спорт) итн.

Организациски вештини и способности

Координација и администрација на луѓе, проекти и буџети; на работно место, волонтерска работа (на пример култура и спорт) и дома, итн.

Технички вештини и способности

Работа со компјутери, специфични типови на опрема, машини, итн.

Возачка дозвола

Дополнителни податоци

МАКЕДОНСКИ

АНГЛИСКИ

Одлично

Одлично

Одлично

Одлични вештини за комуникација стекнати во долгогодишното работно искуство во финансиската индустрија и преку искуството како консултант и професор. Социјаните и комуникациските вештини во текот на годините се развиени преку континуираната работа со различни клиенти и вработени, понтаму и доразвиени лидерски и менаџерски вештини преку управување и водење на вработени и присуство на семинари и конференции и пренесување на знаење на студенти.

Тимски играч, ориентиран кон резултати и решавање на проблеми, со изразени комуникациски и интерперсонални вештини. Ентузијастички пристап кој мотивира и бара напорна работа и креативност во извршување на работните обврски од тимот.

Високо компетентен корисник на Microsoft Word, Excel, PowerPoint

Поседува

Лиценца за брокер

Лиценца за инвестиционен советник

**МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ
ТРУД**

- „Потреба и можности за унапредување на пазарот на долгорочни хартии од вредност во финансирањето на развојот на Република Македонија”, (докторска дисертација)
- Влијанието на банките врз берзанските движења во Република Македонија- скок на цените на акциите во 2005 година (магистерски труд)

КНИГИ

- „Политика на девизен курс“, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 2014
- „Монетарна економија“, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 2011,
- „Девизен систем и девизно работење“, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 2011
- „Македонскиот берзански бум во 2005 - фикција или реалност“, издавач Влабор, ДООЕЛ Скопје, 2006

**ТРУДОВИ ВО МЕЃУНАРОДНИ
НАУЧНИ СПИСАНИЈА**

- Sajnoski, Krste “Money between economic principles and political power“ Journal of Sustainable development 2019, issue 22 , UDC 330 ISSN 1857-8519
- Sajnoski, Krste Madzova, Violeta “ Euro as a case study for creating global paper money” Journal of Sustainable development 2018, issue 21 , UDC 330 ISSN 1857-8519
- Sajnoski, Krste and Sajnoski , Agis “ Economics has lost itself while searching” what it present” ignoring the changes determining “what it really is”, Journal of Sustainable development 2018, issue 19 , UDC 330 ISSN 1857-8519
- Sajnoski, Krste Madzova, Violeta and Sajnoski , Agis “ Background of the evasion of a global currency creation”, Journal of Sustainable development 2018, issue 19 , UDC 330 ISSN 1857-8519
- Sajnoski, Krste Madzova, Violeta “SDRs (SPECIAL DRAWING RIGHTS) as commodity money od SDRs as a basket of national currencies”, Journal of Sustainable development 2017, issue 18, UDC 330 ISSN 1857-8519
- Madzova, Violeta Sajnoski, Krste “Does the increased competitiveness improve standard of living in the western Balkan countries?”, Journal of Sustainable development 2017, issue 18, UDC 330 ISSN 1857-8519
- Sajnoski, Krste Madzova, Violeta and Boskov, Tatjana “The relationship between the attitudes of marx, keynes and the new keynesians towards the economic crisis”, Journal of Sustainable development 2017, issue 17 , UDC 330 ISSN 1857-8519
- Madzova, Violeta Sajnoski, Krste and Luljeta Sadiku “De-euroisation - is it necessary and viable process for the western balkan countries?, Journal of Sustainable development 2017, issue 17, UDC 330 ISSN 1857-8519
- Sajnoski, Krste and Boskov, Tatjana „Settlement of the debt crisis in a member state of the monetary union and in a country having its own currency“, Journal of Sustainable Developmen 2016; issue 16, UDC 330 ISSN 1857 - 8519
- Sajnoski, Krste Reasons for reduction of the stock exchange activities in the Republic of Macedonia Journal of Sustainable Development 2013, 4 (6). ISSN 1857-8519
- Sajnoski, Krste Debt-to-GDP Ratio and the rate of indebtedness of the Republic of Macedonia, Journal of sustainable development, Integrated Business Faculty – Skopje 2013 ISSN 1857-6095

**МЕЃУНАРОДНИ
ПУБЛИКАЦИИ**

- Sajnoski Krste, "Adjustment of currency convertibility", Integrated Business Faculty – Skopje 2014, ISSN 1857 – 8519
- Sajnoski, Krste Exchange rate of the denar in an export oriented development strategy Journal of Sustainable development 2012 , ISSN 1857-6095
- Sajnoski, Krste, Madzova, Violeta , „ Unconventional monetary policy measures in a world without global currency“ Journal of Sustainable development 2014, ISSN 1857-8519
- Madzova, Violeta and Sajnoski, Krste and Davcev, Ljupco E-Government as an Efficient Tool towards Good Governance (Trends and Comparative Analysis throughout Worldwide Regions and within West Balkan Countries) Balkan Social Science Review. ISSN 1857-8772, Stip 2013
- Madzova, Violeta and Sajnoski, Krste and Davcev, Ljupco “ The process of de-euroisation in the Macedonian banking sector in the period of sovereign debt crisis”, International scientific on-line journal “Science&technologies” – Stara Zagora, ISSN 1314-4111,2014
- Доц. д-р Крсте Шajноски Асс. Влатко Пачешкоски „The macedonian economy in the process of globalization“ International conference for business, economy and finance (1 ;Штип ; 2012) – Апстракти COBISS.MK-ID 92094218
- Асс. м-р Влатко Пачешкоски, Доц. д-р Крсте Шajноски „Globalization and developing countries“ International conference for business, economy and fi nance (1 ;Штип ; 2012) – Апстракти COBISS.MK-ID 92094218
- Д-р Крсте Шajноски, м-р Емилија Митева-Кацарски, м-р Марина Радосављевиќ-Бојчева „The instability of euro zone and the threats of its collapse“ Меѓународна научна конференција: “Лицата на кризата” (9-10.03.2012) „Европски универзитет“ - Скопје ISBN 978-608-4574-47-7.
- Sajnoski, Krste and Madzova, Violeta „Globalization and global currency“, Contemporary Issues in Economics, Business and Management – ISBN 978-86-6091-042-6 EBM 2013, Kragujevac, Serbia.
- Sajnoski, Krste and Paceskoski, Vlatko „Глобализацијата како генератор на економски диспаритети во светската економија“Промените во глобалното општество, Трета меѓународна научна конференција, 2013. ISSN 978-608-4574-58-3
- Sajnoski, Krste and Paceskoski, Vlatko „Процесот на економска глобализацијата пред и по глобалната криза“.Промените во глобалното општество, Трета меѓународна научна конференција, 2013. ISSN 978-608-4574-58-3
- Доц. д-р Крсте Шajноски „Inequity as a Cause of Financial and Debt Crisis“ Издателство “Наука и икономика” - Икономически университет – Варна - 2012 ISBN 978-954-21-0600-5
- Доц.д-р Крсте Шajноски, м-р Емилија Митева-Кацарски „The impact of media on the interest in trading with securities“ Меѓународна научна конференција: „Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите,, (14-15.06.2012) ISBN 987-608-4691-00-6
- Sajnoski, Krste and Paceskoski, Vlatko and Davcev, Ljupco „The global economic integration has no prospects without global currency“. The Future of Integration, the Future of the European Union, 2013. pp. 171-181. ISSN 978-954-23-0867-6 May 2013, Svishtov-Bulgaria.

**ЧЛЕН НА УРЕДУВАЧКИ
ОДБОР/РЕЦЕНЗЕНТ**

- Член на уредувачки одбор за Годишен зборник на Економски факултет на УГД, 2010.
- Член на уредувачки одбор за Годишен зборник на Економски

факултет на УГД, 2011.

- Рецензент на трудови за Годишен зборник на Економски факултет на УГД, 2011.
- Рецензент на трудови за Годишен зборник на Економски факултет на УГД, 2012.
- Рецензент на учебник на проф. д-р Ристо Фотов(Одлука бр. 1702-116/4)
- Рецензент на скрипта на доц. д-р Виолета Мацова (Одлука 1702-314/3)
- Рецензент на труд на проф. д-р Благоја Брајановски(Одлука 03-507/5)

КОНСУЛТАНСКИ АКТИВНОСТИ И СТРУЧНИ ПРЕДАВАЊА

- Консултант на Илирика Фонд Менаџмент
- Консултант на Кроација осигурување АД- Друштво за осигурување на живот, Скопје
- Консултант на адвентрајзинг и маркетинг агенцијата Република
- Консултантски услуги за Комисија за хартии од вредност
- Предавач на семинарот за влијанието на информациите врз инвеститорите , Комисија за хартии од вредност на Република Македонија (2008)
- Подготвувач на програма за втор циклус на студии на економски факултет (Финансии , банкарство и осигурување)
- Подготвувач на програма за прв циклус на студии на Економски факултет(Финансии и банкарство)
- Учесник на панел на XI меѓународна конференција , финансирана од УСАИД, а во организација на Македонската берза , АД Скопје - УСАИД Македонија (2007)
- Предавач на семинарот за работата на пазарот на капитал во функција на финансирањето на претпријатијата , финансиран од УСАИД, а во организација на Комисија за хартии од вредност (2007)
- Коавтор во изработката на брошурата за инвестирањето преку пазарот на капитал, Комисија за хартии од вредност на Република Македонија и УСАИД Македонија (2007)
- Предавач гостин- Финансирање на бизниси преку пазарот на капитал, „Start up business center”- Машински факултет Скопје (2007)
- Предавач на семинарот за новинари за пазарот на хартии од вредност , Македонска берза за долгорочни хартии од вредност , АД Скопје (2006)
- Претприемништвото во областа на инвестирањето во хартии од вредност, Дискусија на научен собир за претприемништво, 2007, Скопје

